

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија, и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јули 1993 година.

Број 08-2751/1
19 јули 1993 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91) во член 12 точка 1 по зборот "Републиката" се става записка и се додаваат зборовите: "во Армијата на Република Македонија", во точките 3, 9 и 16 зборовите: "Социјалистичка Федеративна Република Југославија" се заменуваат со зборовите: "Република Македонија", во точка 10 по зборот "вработувањето" се додаваат зборовите: "ако немаат друг основ на осигурување", а во точката 22 зборовите: "во ЈНА" се заменуваат со зборовите: "во АРМ".

Член 2

Во членот 22 став 1 зборовите: "загарантираниот личен доход утврден според прописите за работните односи" се заменуваат со зборовите: "најниската плата утврдена со колективен договор".

Член 3

Во членот 32 став 1 точките 3 и 4 се менуваат и гласат:

"3) систематски прегледи на децата, учениците и студентите;
4) мерки и активности за заштита на жените за време на бременоста, породувањето и леуството и на доенчињата".

По точката 5) се додаваат четири нови точки кои гласат:

"6) мерки и активности за организирање и унапредување на крводарителството;
7) обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа;
8) обезбедување на лекови за трансплантирани болни;

9) обезбедување на цитостатици, инсулин и хормон за раст;"

Точката б) станува точка 10).

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Средствата обезбедени со Републичкиот буџет се распоредуваат со програми што ги донесува Владата на Република Македонија, и тоа;

1) Програма за превентивна здравствена заштита;

2) Програма за задолжителна имунизација на населението;

3) Програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето;

4) Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението;

5) Програма за заштита на населението од СИДА;

6) Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата; ••

7) Програма за систематски прегледи на децата, учениците и студентите;

8) Програма за организирање и унапредување на крводарителството и

9) Програма за обезбедување на потребите од точките 7, 8 и 9 од став 2 на овој член".

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 4

Во членот 35 став 1 во точката 5 зборовите "во ЈНА" се заменуваат со зборовите "во АРМ".

Член 5

Членот 43 се брише.

Член 6

Во членот 44 зборот "Југославија" се заменува со зборот "Републиката".

Член 7

Во членот 59 точка 3 по зборот "осигурување" се додаваат зборовите: "и учеството на осигурениците во цената на одделни здравствени услуги и лековите".

Член 8

Во членот 63 се додава нов став кој гласи:

"Републиката обезбедува средства и за здравствена заштита на лицата кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок и за воените обврзници во резервниот состав кои се повикани на воена должност ако не се осигурени по друг основ".

Член 9

Во членот 65 став 3 зборовите: "односно загарантираниот личен доход на работниците на кои им се исплатува загарантиран личен доход" се бришат.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

"Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување од член 12 точките 10, 12, 13, 14 и 15 на овој закон се зема 70% од најниската плата - утврдена со општиот колективен договор".

Член 10

Во членот 74 зборовите: "Министерството за здравство" се заменуваат со зборовите: "Фондот за здравствено осигурување".

Член 11

Членот 76 се менува и гласи:

"Осигуреникот и членовите на неговото семејство учествуваат со лични средства во цената на здравствените услуги и на лековите и тоа:

- 20% од цената на здравствените услуги на лековите од обемот утврден согласно со член 59 точка 3 на овој закон, односно 30% од цената на здравствените услуги и лековите над тој обем, освен за болничкото лекување;

- 10% од цената на здравствените услуги за болничко лекување и материјалните трошоци и лековите во врска со сите услуги, освен за ампуларна терапија и

- 20% од вкупните трошоци за одобрено лекување во странство.

По исклучок од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член, децата на осигурениците по навршени 14 до навршување на 18 - годишна возраст учествуваат со лични средства во висина од 5% од цената на здравствената услуга и лекот од обемот утврден согласно со член 59 точка 3 на овој закон".

Член 12

По членот 76 се додаваат три нови члена кои гласат:

" Член 76-а

Од учеството утврдено во член 76 на овој закон, освен за лекување во странство, се ослободуваат:

1) децата до 14 - годишна возраст;

2) жените во врска со бременоста, породувањето, мајчинството и планирањето на семејството, освен во случај на прекин на бременост до трето дете;

3) работниците и корисниците на инвалидска пензија во врска со лекување и рехабилитација од повреда на работа и професионални болести;

4) корисниците на основните права според Законот за социјалната заштита;

5) здравствените услуги во врска со лекувањето на малигни заболувања, прогресивни нервни и мускуларни заболувања, церебрална парализа, мултиплекс склероза, цистични фибрози, хемофилија, епилепсија, заразни болести, ревматска грозница и нејзините компликации, шеќерна болест, бубрежни заболувања што се третираат со хронична дијализа, душевни болести, алкохолизам и наркоманија, таласемија и на неа слични болести, инфаркт на миокардот, состојби по операција на коронарни артерии, декомпензација на срце, срцев блок, вграден пејсмејкер, состојби по пресадување на бубрези, пемфигус и лупус еритематодес;

6) дарителите на крв кои доброволно даруваат крв повеќе од десет пати и

7) лицата постари од 65 години живот, освен за лековите на рецепт што паѓаат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување и за кои учествуваат со 5% од цената на лекот.

Член 76-б

Осигуреникот и членовите на неговото семејство учествуваат со лични средства во цената на протезите, ортопедските и други помагала и средства изработени од стандарден материјал според листата утврдена согласно со член 59 точка 7 на овој закон, и тоа:

- 20 % од цената на слушно помагало и на забно-технички и забно-протетички средства

и

- 50 % од цената на сите други протези, ортопедски и други помагала и средства.

Член 76-в

Од учеството утврдено во член 76-б на овој закон се ослободуваат:

- 1) децата до 18-годишна возраст;
- 2) осигурениците кои користат протези, ортопедски и други помагала и средства како последица на повреда на работа и професионално заболување;
- 3) дарителите на крв кои доброволно даруваат крв повеќе од десет пати и
- 4) лица кои се ослободени од учество по посебни прописи (воени инвалиди и корисници на семејна инвалиднина по основ на паднат борец)."

Член 13

Членот 126 се брише.

Член 14

Членот 135 се менува и гласи:

"Со здравствената организација управува управен одбор.

Управниот одбор го сочинуваат седум члена од кои тројца претставници од редот на стручните и компетентни лица во здравствената организација кои ги избира стручниот орган и четворица претставници на основачот.

Управниот одбор покрај работите од член 134 став 1 на овој закон, го утврдува финансискиот план, ја утврдува завршната сметка, донесува други општи акти и го следи нивното извршување, врши и други работи утврдени со закон, актот за основање и статутот на здравствената организација.

Начинот на изборот на членовите на управниот одбор, траењето на мандатот и начинот на одлучувањето се уредуваат со статутот на здравствената организација".

Член 15

Во членот 155 по ставот 1 се додава нов став кој гласи:

"Лекарската, односно фармацевтската комора има својство на правно лице".

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат став 3, 4 и 5.

Член 16

Во членот 156 по зборот "здруженија" се додаваат зборовите: "во составот на Македонското лекарско друштво".

Член 17

Во главата XIV во насловот "Здравствена заштита во вонредни услови" се додаваат зборовите: "и во услови на штрајк" и три нови члена кои гласат:

"Член 171-а

Работниците во здравствените организации правото на штрајк можат да го остварат под услови да не се доведува во опасност животот и здравјето на граѓаните кои бараат здравствена заштита.

Член 171-б

Заради отстранување на штетните последици кои можат да настанат од неукажување на здравствена заштита на граѓаните за време на штрајк, органот на управување во здравствената организација е должен да обезбеди итна медицинска помош и минимална функција на сите организациони делови во процесот на работата.

Врз основа на преземните мерки од став 1 на овој член работниците се должни да постапуваат по соодветните наредби.

Доколку работниците не постапат согласно со став 2 на овој член, директорот е должен да го обезбеди остварувањето на работниот процес со заменување на соодветни работници.

Работниците од став 2 на овој член кои не ги извршуваат работните обврски вршат потешка повреда на работната дисциплина која претставува основ за престанок на работниот однос.

Работите и задачите од став 1 на овој член, со општ акт ги утврдува здравствената организација.

Член 171-в

Ако здравствената организација не го обезбеди спроведувањето на мерките од член 171-б на овој закон, Владата на Република Македонија како временна мерка може да постави:

- вршител на должноста - директор за време на траењето на штрајкот;
- работници потребни за вршење на тие дејности;
- како и да преземе мерки за обезбедување други услови потребни за спроведување на здравствената заштита на граѓаните.

Одлуките донесени врз основа на став 1 на овој член траат до престанувањето на условите кои довеле до нивно воведување".

Член 18

Во членот 182 став 1 зборовите: "5.000 до 25.000 динари" се заменуваат со зборовите: "50 до 100 плати од просечната плата во Републиката исплатена во последниот месец (во натамошниот текст: плати)".

Во ставот 2 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "десет до петнаесет плати".

Во ставот 3 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до две ипол плати".

Член 19

Во членот 183 став 1 зборовите: "5.000 до 20.000 динари" се заменуваат со зборовите: "50 до 100 плати", а во точка 1 бројот "30" се заменува со бројот "15".

Во ставот 2 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "десет до петнаесет плати".

Во ставот 3 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до две ипол плати".

Член 20

Во членот 184 став 1 зборовите: "2.000 до 10.000 динари" се заменуваат со зборовите: "50 до 100 плати".

Во ставот 2 зборовите: "1.000 до 5.000 динари" се заменуваат со зборовите: "десет до петнаесет плати".

Член 21

Во членот 185 став 1 зборовите: "2.000 до 8.000 динари" се заменуваат со зборовите: "20 до 50 плати".

Во ставот 2 зборовите: "500 до 2.000 динари" се заменуваат со зборовите: "пет до десет плати".

Член 22

Во членот 186 зборовите: "500 до 2.000 динари" се заменуваат со зборовите: "пет до десет плати".

Член 23

Во членот 187 зборовите: "5.000 до 15.000 динари" се заменуваат со зборовите: "десет до петнаесет плати", а во точката 1) по бројот "121" се додаваат зборовите: "и 122", точката 3 се брише, а точките 4 и 5 стануваат точки 3 и 4.

Член 24

Во членот 188 зборовите: "може да" се заменуваат со зборот "ќе".

Член 25

Во членот 189 во ставот 1 зборовите: "5.000 до 10.000 динари" се заменуваат со зборовите: "20 до 50 плати".

Во ставот 2 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до две ипол плати".

Во ставот 3 зборовите: "5.000 до 10.000 динари" се заменуваат со зборовите: "десет до петнаесет плати".

Член 26

Во членот 190 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до две ипол плати".

Член 27

Во членот 191 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до две ипол плати".

Член 28

Во член 192 став 1 зборовите: "150 динари" се заменуваат со зборовите: "една плата".

Член 29

Во членот 194 став 2 се брише.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".